



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА

"Sluzben Vesnik N.R.M."
administracija.

Skopje

Maršala Tita

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текучка сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текучка сметка на продавно - трговското одделение 101-670880

10 мај 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. VI

Цена на овој број е 3.— дин. — Преплатата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

275.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседателот на Советот за промет со стока, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП НА ДОБИТОК И СВИЊИ ВО 1950 ГОДИНА

Уредбата за задолжителен откуп на добитокот и свињи во 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 87/49) се дополнува и менува така да нејзиниот претходен текст гласи:

УРЕДБА

за откуп на добитокот и маста во 1950 година

Општи одредби

Член 1

За да се подмират потребити со месо и маснотии во потрошачите што се на обезбедено снабдување ќе се врши во 1950 година задолжителен откуп на добитокот, слаби свињи и маст од индивидуалните земјоделски стопанства и земјоделските задружии.

Неземјоделци, ако се сопственици или ползувачи на земјоделска обработива поврвнина, можат да се задолжат со задолжителни испорачки по оваа уредба.

Член 2

Земјоделските стопанства, задругите и домаќинствата што се споменати во чл. 1 ст. 2 од оваа уредба должни се да и продадат на државата определена количина месо, слаби свињи и маст.

Земјоделските стопанства и задруги, како и домаќинствата што се споменати во чл. 1 ст. 2 што се задолжени со испорачка на месо ќе ја извршат својата обврска со продавање на државата добиток од макар каков вид, и тоа: гојда (бикови, волови, крави, јунци, телиња и биоли), свињи (слаби, згоени и прасиња), овци и јагањца, кози и јариња. Својата обврска можат стопанствата, задругите и домаќинствата во целина или делимично да ја измират и со згоени гуски и мисирки.

Земјоделските стопанства и задругите, како и домаќинствата што се споменати во чл. 1 ст. 2 што се задолжени со испорачка на маст можат својата обврска во целина или делимично да ја измират со згоени свињи. Количината на свинското месо се засметува во задолжителната испорачка на месото.

Министерот на државните набавки на народната република во согласност со Министерот на земјоделите на народната република ќе ги пропише условите на кои што мора да одговара добитокот, дебеликите и слабите свињи, маста и живината што се однесува до квалитетот при испорачката на откупните претпријатија.

Член 3

Откупот по оваа уредба ќе се врши по определените државни (врзани) цени. На земјоделските стопанства, задругите и на домаќинствата што се споменати во чл. 1 ст. 2 од оваа уредба ќе им се издадат покрај износот на куповната цена и бонови за купување индустриски производи по врзаните цени во полн износ на куповната цена.

Член 4

Земјоделските стопанства, задругите и домаќинствата, можат слободно да располагаат со оние количини на добиток, слаби свињи и маст што не се опфатени со задолжителниот откуп.

Определување обврските

Член 5

Владата на народната република во согласност со Владата на ФНРЈ, за да се осигураат единствени принципи за прехрана на населението и раководејќи се со условите на развитокот и со степенот на развиеноста на сточарството и свиногојството, ќе определи реони, како и норми по кои што за поодделни категории стопанства ќе се определува задолжителната испорачка на месо и на слаби свињи, а исто така ќе донесе поблиски одредби за начинот на определувањето количините на маста со кои што поодделни стопанства ќе се задолжуваат во смисла на членот 7 и 8 од оваа уредба.

Член 6

Категоријата на стопанството за задолжување со задолжителна испорачка на добиток и слаби свињи се утврдува спрема големината на обработивата поврвнина и пасиштата, и тоа:

Категорија	Големина на обработивата поврвнина и пасиштата
I	до 3 ектара
II	од 3 до 5 „
III	од 5 до 8 „
IV	од 8 до 10 „
V	од 10 до 15 „
VI	од 15 до 20 „
VII	од 20 и нагоре „

Под обработива поврвнина, во смисла на оваа уредба се подразбираат ораници, бавчиња, градини, лозја, овоштарници и ливади.

Владата на народната република, во согласност со Владата на ФНРЈ, може да определи лозјата и овоштарниците во поодделни лозјарски и овоштарски реони да се земаат во оглед при определувањето на категоријата кон која што земјоделското стопанство припаѓа, но да не се засметуваат во обработива поврвнина врз основа на која што се пресметува висината на задолжението.

Член 7

Испорачката на маст задолжителна е, по правило, за сите земјоделски стопанства, и тоа:

- а) стопанствата до 3 ектара обработива поврвнина просечно од 5 до 15 кг. маст;
- б) стопанствата од 3—5 ектари обработива поврвнина просечно од 8—55 кг. маст;
- в) стопанствата од 5—8 ектари обработива поврвнина просечно од 15—90 кг. маст;
- г) стопанствата од 8—10 ектари обработивата поврвнина просечно од 20—120 кг. маст;
- д) стопанствата од 10—15 ектари обработива поврвнина просечно од 30—145 кг. маст;
- ѓ) стопанствата преку 15 ектари обработива поврвнина просечно од 40—165 кг. маст.

Долната и горната граница на нормите од претходниот став претставуваат средни (просечни) висини на задолженијата од споменатите категории стопанства за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија. Владата на народната република, водејќи сметка за нормите што се споменати во претходниот став, ќе ја определи горната и долната граница на нормите за категориите на стопанствата од претходниот став во поодделни реони на подрачјето од народната република. При ова, Владата на народната република, раководејќи се со степенот на развиеноста на свињогајството во поодделни реони и со други економски услови, може да отстапи од најниските односно највисоките граници на нормите од претходниот став.

Член 8

Висината на годишната задолжителна испорачка на добитокот и слабите свињи по ектар (обработиви поврвнина и пасишта) и висината на годишната задолжителна испорачка на маст на поодделни стопанства се утврдуваат во границите од определените норми, односно нормите што ќе ги определи Владата на народната република, водејќи особено сметка:

- а) за стварниот број на добитокот односно на свињите што ги има одделното земјоделско стопанство;
- б) за користењето на државни и задружни пасишта;
- в) за економската сила на стопанството;
- г) за условите за одгледување и производство на добитокот односно на свињи на стопанството;
- д) за тоа да ли е сточарството единствен, главен или спореден извор на приходи;
- ѓ) за потребите на стопанството за добиток за работа, за молзење и за приплод;
- е) за бројот на членовите од стопанството за нивната работна сила.

Владата на народната република може да определи во кои случаи поодделни стопанства можат да се ослободат од обврската, да продаваат добиток, слаби свињи и маст.

Министерот на државните набавки на народната република, во согласност со Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседателот на Советот за промет со стока, ќе определи стопанства кои што немаат услови за гоеење или не се занимаваат со гоеење на свињи, својата задолжителна испорачка на маст да можат да ја извршат со предавање на државата на определени количини на други маснотии за јадење (лој, масло и сл.).

Министерот на државните набавки на народната република, по началата што се определени во чл. 7 и 8 од оваа уредба, ќе определи за стопанствата од претходниот став големината за задолжителната испорачка на лој, односно масло и слично, водејќи сметка за правичната размера помеѓу вредноста на свињската маст и другите маснотии, како и за реалните можности на производството на лој, масло и сл.

Член 9

Врз основа на планот за откуп на добитокот, слабите свињи и маста извршниот одбор на месниот народен одбор ќе му издаде на секое стопанство писмено решение за неговото задолжение.

Решението за задолжение мора да содржува:

- а) количината на месото изразена во жива мера кое што стопанството е должно да ја испорача во текот на годината;

б) бројот, како и просечната и вкупната тежина на слабите свињи што е стопанството должно да ги испорача во текот на годината;

в) количината на маста односно другите маснотии за јадење што е стопанството должно да ја испорача во текот на годината;

г) сроковите во кои што е стопанството должно да испорача поодделни количини на месо, слаби свињи и маст од вкупното годишно задолжение.

Решението за задолжение мора да содржува забелешка за тоа дека производителот може својата задолжителна испорачка на месо и маст во целина или делимично да ја подмири со згоени свињи, а исто така и забелешка за условите што се прописани во смисла на чл. 2 ст. 4 од оваа уредба, на кои што мораат да одговараат добитокот, маста, слабите свињи и живината што се однесува до квалитетот при испорачката на откупните претпријатија.

Стопанството кое што не е доволно со решението во срок од 8 дена од денот на неговиот прием, може да подаде жалба до извршниот одбор на околинскиот народен одбор. Жалбата се предава до месниот народен одбор, кој што без одлагање ќе ја испрати до извршниот одбор на околинскиот народен одбор. Овој одбор должен е да донесе решение по жалбата во срок од 15 дена после нејзиниот прием.

Извршниот одбор на околинскиот народен одбор должен е предметите по жалбите што не ги уважил во целина да ги испрати до извршниот одбор на обласниот народен одбор. Овој одбор може вакво решение по правото на надзор да го поништи или укине. Извршниот одбор на околинскиот народен одбор должен е да донесе ново решение по забелешките од извршниот одбор на обласниот народен одбор.

Член 10

Задолженето на поодделни стопанства извршниот одбор на месниот народен одбор должен е да го објави на уобичаениот начин.

Одделни стопанства можат да дадат приговор против висината на задолжението на другите стопанства, ако сметаат дека тие не се правилно задолжени. Приговорот се предава до извршниот одбор на месниот народен одбор кој што е должен да донесе решение по приговорот во срок од 15 дена.

Доколку извршниот одбор на месниот народен одбор го уважи приговорот ќе му испрати на стопанството ново решение на кое што се однесува тоа. Против ова решение стопанството може да даде жалба до извршниот одбор на околинскиот народен одбор под условите што се прописани во претходниот член.

Член 11

Поблиски напатствија за начинот на задолжението со испорачката на добиток, слабите свињи и маста и за смерниците кои кои што ќе се раководат месните народни одбори при задолжението ќе донесе министерот на државните набавки на народната република. Во напатствијата ќе биде прописан начинот на кој што ќе се определува обврската за земјиште кое што се прима и дава во исполница или во закуп, како и начинот на кој што ќе се определува обврската на лицата што не се земјоделци.

Извршување на обврската

Член 12

После приемот на писменото решение за задолжението, стопанствата се должни веднаш да склучат договори за поблиски услови за испорачка на добитокот, слабите свињи и маста со овластените државни претпријатија за откуп на добиток. По тој случај во договорот ќе се утврди во која форма ќе се дава обврската (крупен, ситен добиток итн.).

Член 13

Испорачката на месо се врши со предавање добитокот во жива состојба.

Член 14

Поверенството на државните набавки на околинскиот односно градскиот народен одбор, во согласност со републичкото претпријатие за откуп, а во рамките на оперативниот план за откуп ќе определи на подрачјето од секој местен народен одбор ден и место дека

ке им се продава добиток на откупните претпријатија.

Обврска на селанските работни задруги и економните на земјоделските задруги

Член 15

Количините на задолжителната испорачка на добиток, свињи односно маст селанските работни задруги и економните од земјоделски задруги се утврдуваат во стопанскиот план на задругата.

Покрај тоа, селанската работна задруга ги превзема обврските на овие земјоделци што ќе влезат во задругата после донесувањето на својот стопански план.

Казнени одредби

Член 16

Со парична казна до 50.000 динари или со поправителна работа до три месеци ќе се казнат лицата што се должни да продадат добиток, слаби свињи и маст по прописите од оваа уредба:

а) ако без оправдана причина не ја извршат задолжителната испорачка на добитокот, слабите свињи и маста во определена количина и во определен срок;

б) ако продаваат маст отежната вештачки или со други примеси;

в) ако дадат неточни податоци за бројот и видот на добитокот и на свињите и за другите околности што се од влијание на утврдувањето обврската.

Покрај казните од претходниот став ќе се изрече и казна одземање на онаа количина добиток, слаби свињи и маст која што била предмет на прекршокот.

Член 17

Со парична казна до 25.000 динари или со поправителна работа до два месеца ќе се казнат лицата кои што после приемот на решението за задолженост неоправдано одбијат или бегаат да склучат договор со овластеното претпријатие за откуп на добиток.

Административно-казнена постапка по прекршоците од овој и од претходните членови водат и решенија во прв степен донесуваат извршните одбори на околските односно градските народни одбори.

Член 18

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казнат одговорните службеници во поверенството на државните набавки на околските односно градските народни одбори, односно службениците на месните народни одбори, како и директорите и одговорните службеници на овластените државни претпријатија за откуп и наместениците на задругите кои што за сметка на претпријатијата вршат откуп:

а) ако поради немарно работење не превземаат мерки задолженост на стопанството да се изврши на време;

б) ако навремено не пристапат кон склучувањето на договорите со производителите;

в) ако располагаат со откупениот добиток, свињите или со маста противно на постоеќите прописи или противно на диспозициите што се добивени од надлежниот орган за овие работи;

г) ако не превземаат што е потребно добитокот и свињите при транспортот да не губат во квалитетот и тежината под определената норма на губење;

д) ако не поднесат на време или ако поднесат неточни извештаи;

е) ако не водат на прописан начин евиденција за задолженоста, договорните и испорачаните количини на добиток, свињи и маст.

Административно-казнена постапка водат и решенија во прв степен донесуваат извршните одбори на обласните народни одбори.

Завршни одредби

Член 19

Извршните одбори на месните народни одбори ќе ги издадат во смисла на прописите од оваа уредба на земјоделските стопанства писмени решенија за за-

долженост со задолжителни испорачки на добиток, слаби свињи и маст за целата 1950 година.

Количините на задолжителната испорачка на добиток, дебели и слаби свињи извршени по решенијата што се издадени врз основа на Уредбата за задолжителниот откуп на добиток и на свињите во 1950 година се засметуваат во задолжителни испорачки во смисла на оваа уредба. Додека не се соопшти ново решение за задолженост врз основа на оваа уредба, земјоделските стопанства се должни да ги извршуваат своите обврски за испорачка на добитокот, дебелите и слабите свињи по решенијата што се издадени врз основа на Уредбата за задолжителниот откуп на добиток и свињите во 1950 година.

Министерот на државните набавки на народната република може да пропише поблиски одредби за применувањето на овој член.

Член 20

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба донесува Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседателот на Советот за промет со стока.

Член 21

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

5 мај 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер — Претседател
на Советот за промет со стока
на Владата на ФНРЈ,
Осман Карабегович, с. р.

276.

За да се спроведат задачите поставени во чл. 12 точ. 1 и чл. 20 точ. 1 од Законот за Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на ФНРЈ во годините 1947—1951, по предлог од Претседателот на Советот за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стока на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, прописува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА И ФАРМИ НА ОКОЛСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И ЗА РАСПОДЕЛБАТА ОД ТИЕ ДОБРА

I. Околските и градските народни одбори должни се спрема утврдениот план да осниваат земјоделски добра и фарми и да го развиваат земјоделското производство на своите земјоделски добра и фарми поради обезбедување на што подобро и што потполно снабдување на работното население со предмети од исхраната.

Околските и градските земјоделски добра и фарми се осниваат и работат како стопански претпријатија по прописите од Основниот закон за државните стопански претпријатија, со тоа фармите да можат да постојат и во состав на околското односно градско земјоделско добро.

II. Владите на народните републики ќе изработат план за оснивање и развиток на земјоделските добра и фарми на околските и градските народни одбори.

III. Земјоделските производи произведени по планот на производството на околските и градските земјоделски добра и фарми, кои што влегуваат во обезбеденото снабдување, служат за потребите на обезбеденото снабдување на населението од околицата односно градот на кој што земјоделското добро или фарма припаѓа.

Земједолските производи на околските и градските земјоделски добра и фарми, кои што не влегуваат во обезбеденото снабдување, служат за снабдување на мензите, работничко-службеничките ресторанти и угостителските претпријатија како и за потрошачите на односната околина или град.

IV. Поблиски прописи за расподелба и употреба на земјоделските производи што се произведени на околските и градските земјоделски добра и фарми како и прописи за спроведувањето на ова напатствие ќе донесе Претседателот на Советот за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ.

V. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2425

5 мај 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер — Претседател на
Советот за земјоделство и шумарство
на Владата на ФНРЈ,

инж. Мијалко Тодорович, с. р.

Министер — Претседател на Советот за
промет со стока на Владата на ФНРЈ.

Осман Карабегович, с. р.

277.

Врз основа на чл. 5 ст. 3 од Уредбата за платите на работниците и учениците во угостителството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/50), а во согласност со Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПЛАКЈАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО АКО ВРШАТ РАБОТА ОД ПОНИСКА ОДНОСНО ПОВИСОКА ГРУПА ОД ГРУПАТА НА РЕДОВНАТА РАБОТА

Член 1

Ако работник од својата редовна работа која што одговара на неговата квалификација биде по наредба од надлежниот раководител времено распореден на работа од пониска група, платата му се пресметува по наголемената тарифна ставка од пониската група.

Член 2

Ако работник од својата редовна работа која што одговара на неговата квалификација биде по наредба на надлежниот раководител времено распореден на работа од повисока група, платата му се пресметува по наголемената тарифна ставка од групата на неговото редовно работење.

Член 3

Наголемената тарифна ставка од пониската група, односно наголемената тарифна ставка од групата на редовната работа изнесува:

Група	Динари	Група	Динари
I	11.—	V	16,50
II	12.—	VI	18.—
III	13.—	VII	21.—
IV	15.	VIII	23,50

Член 4

Работник во угостителството може да биде времено распореден само во непосредно пониска односно непосредно повисока група, и тоа во траење најповеќе до два месеца.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4867

29 април 1950 година

Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Векјеслав Хољевац, с. р.

Согласен,

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ,
Министер на надворешната трговија
на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

278.

Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Уредбата за платите на работниците и учениците во угостителството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/50), а во согласност со Министерот на трудот на ФНРЈ, и Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОМЕНЛИВИОТ ДЕЛ ОД ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО, СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ПРОМЕТ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ШТО Е ИЗРАЗЕН ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ПАРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Член 1

По прописите од овој правилник ќе се пресметува променливиот дел од платите на работниците во угостителството спрема остварениот план од прометот на угостителските услуги што е изразен во парични показатели.

Член 2

Кај угостителските дукјани кои што во продавната цена засметуваат данок и добивка, ќе се земе дека е остварен месечниот план на прометот на угостителските услуги, ако е остварен планираниот месечен паричен промет на односниот дукјан. Овој паричен промет се добива со множење на остварениот број на угостителските услуги во текот на месецот со планската продавна цена на поодделните услуги.

Кај угостителските дукјани кои што во пролаваната цена не засметуваат данок а, по правило, ни добивка, ќе се земе дека е остварен месечниот план на прометот на угостителските услуги, ако е остварен планираниот месечен паричен промет на односниот дукјан.

Член 3

Висината на променливиот дел од платите на работниците во угостителството зависи од остварениот процент на определениот (планираниот) промет на угостителските услуги односно на угостителскиот дукјан од предвидениот месец, изразен во парични показатели, а кој што се определува во рамките на тромесечниот односно годишниот планиран промет и чиј што собир мора да му одговара на тромесечниот односно годишниот планиран промет.

Ако е определен (планираниот) месечен паричен промет на угостителските услуги односно на угостителскиот дукјан напoлно (100%) остварен, на работникот му припаѓа полн износ на променливиот дел од платата (разликата помеѓу обезбедениот и прописаниот износ на платата).

Ако е определен (планираниот) месечен паричен промет на угостителските услуги на односниот угостителски дукјан надминат на работникот му припаѓа поголемиот дел на променливиот дел од платата за оној процент за кој што е надминат месечниот паричен промет на угостителските услуги на односниот угостителски дукјан.

Ако е потфрлен определен (планираниот) месечен паричен промет на угостителските услуги од односниот угостителски дукјан, на работникот му се намалува променливиот дел од платата за оној процент за кој што месечниот паричен промет на угостителските услуги односно угостителскиот дукјан е потфрлен.

Член 4

Доколку определен (планираниот) месечен паричен промет на угостителските услуги од односниот угостителски дукјан е надминат до 30%, исплатата на променливиот дел од платата на работникот се врши без одобрение на други органи.

Ако наголемувањето на определен (планираниот) месечен паричен промет на угостителските услуги на определен угостителски дукјан преминува 30%, за исплата на променливиот дел од платата на работникот потребна е согласност од поверството на односната управа за туризам и угостителство на околинскиот (градскиот) народен одбор и поверството за финансии на околинскиот (градскиот) народен одбор, што се надлежни за утврдување надлежноста на надминувањето планираните угостителски услуги.

Член 5

Променливиот дел на платата се исплатува заедно со обезбедениот дел на платата, а се пресметува најдалеку до 5-иот во следниот месец.

Член 6

Планот на прометот на угостителските услуги изразен во парични показатели го определува директорот на претпријатието односно раководителот на дукјанот, во согласност со административно-оперативниот раководител односно оснивачот на дукјанот, одделно за секој угостителски дукјан.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2763

29 април 1950 година

Белград

Претседател
на Комитетот за туризам и угостителство
на Владата на ФНРЈ,

Владимир Велебит, с. р.

Согласни:

Министер на трудот на ФНРЈ,

Векјеслав Хољевац, с. р.

Го застапува Министерот на финансии на ФНРЈ,
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

Миленгије Попович, с. р.

279.

Врз основа на чл. 13 ст. 2 од Уредбата за платите на работниците и учениците во угостителството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/50), а во согласност со Министерот на трудот на ФНРЈ, прописувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ПРЕДРАБОТНИК ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО

Член 1

Предработник е работник кој што раководи со работна група а и самиот работи во таа група.

Член 2

Должности на предработник во угостителството се:

- а) да се грижи за правилното извршување на работите во групата, како и да постигнува групата определен учинок и што подобар квалитет на работата;
- б) да се грижи за правилното и рационалното приготвување и употреба на материјалот и инвентарот;
- в) со своето примерно работење и заложување да ги поттикнува и другите работници од групата;
- г) да дава предлози за да се подобри работењето во групата.

Член 3

На предработник му припаѓа одделен додаток, под услов, угостителскиот дукјан да го оствари планот на угостителските услуги изразен во натуралните или паричните показатели.

Овој додаток изнесува, и тоа:

- а) ако работната група извршува работи распоредени вклучително до II група — 1 динар по работен час;
- б) ако работната група извршува работи вклучително до IV група — 1,50 динари по работен час;
- в) ако работната група извршува работи распоредени вклучително до IX група — 2 динари по работен час.

Член 4

На кои работи ќе се одредува предработник одлучува за угостителските дукјани кои што во продавната цена на угостителските услуги засметуваат данок и добивка — директорот на претпријатието, а за дукјаните кои што во продавната цена на угостителските услуги не засметуваат данок а, по правило, ни добивка — оснивачот на дукјанот по предлог на раководителот на дукјанот.

За предработник на работната група која што извршува работи што се распоредени во VIII или IX група, може да се определи само шефот на кујната на ресторант, гостилница и бифе, односно шеф на сладничарна.

При определувањето на предработник мора да се води сметка за неговата стручна спрема и заложувањето на работата, како и за успехот што го постигнува во работењето.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2647

24 април 1950 година

Белград

Претседател
на Комитетот за туризам и угостителство
на Владата на ФНРЈ,
Владимир Велебит, с. р.

Согласен,

Министер на трудот на ФНРЈ,
Векјеслав Хољевац, с. р.

280.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за платите на работниците и учениците во угостителството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/50), во согласност со Министерот на трудот на ФНРЈ, прописувам

П Р А В И Л Н И К ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТИТЕ ВО УГОСТИТЕЛ- СТВОТО ВО ГРУПИ

Член 1

Работите во угостителството се распоредуваат спрема стручната спрема што е потребна за нивното вршење, земајќи ја во оглед тежината на работата и условите на работењето, во девет групи и тоа:

I Група

Помагање на конобар во собирање на употребени садови и прибор за послужување јадење и пренесување на истите за миене (помлад собирач-собирачица).

Чистење зарзават и овоштие и одржување чистотија во помошни простории од кујната (помлад чистач-чистачица) на зарзават и овоштие.

II Група

Помагање на собарица околу чистењето и спремањето на собите, засебните купатила и тузичка (чистачица на простории во хотел и во преноќиштето).

Приготвување на зарзават и овоштие за преработување (чистачица на зарзават и овоштие).

Разносење на позитенски испратки, пренесување багаж и вршење разни други услуги на гостите во хотелот и преноќиштето и вон од нив (помлад услужник-ца во хотелот и преноќиштето).

Превозење на гостите и на багаж со кревалки; преносење багаж од кревалката до собите (помлад услужник-ца кај кревалка).

Примање, чување и издавање на стварите од гостите (помлад гардеробер-ка).

Товарење и истоварување, пренесување и превезување (со рачни количина) на животни прехрана, пијалоци, огрев и друг материјал и инвентар; помагање при миенето и чистењето на визбенскиот инвентар (помлад работник за надворешни работи).

Миене шишиња за пијалоци, бели садови и обичен прибор за јадење (помлад перач-ка на садови).

Собирање на употребени садови и прибор за послужување и јадење, како и пренесување истиот за миене (собирач-ца).

Чистење внатрешни простории и инвентарот во угостителските дукјани за прехрана, како и просторот околу угостителските објекти (чистачица на просторните од угостителските дукјани за прехрана).

Чистење прибор за јадење, прибор и садови за послужување (помлад чистачица на прибор).

III Група

Вршење работи на помлад послужувач со помагање на вратар, заменување на телефониста кај телефонската централа односно кај преноќиштето, ползувајќи се со еден странски јазик, франциски, англиски, талијански или германски (послужувач во хотел и преноќиште).

Вршење работи на помлад послужувач кај кревалка ползувајќи се со еден од означените странски јазици (послужувачица кај кревалка).

Вршење работи на помлад гардеробер служејќи се со еден од означените странски јазици (гардеробер-ка).

Вршење работи на помлад работник за надворешни работи при помагање на купувач при купување на животни прехрана, пијалоци, огрев и друг материјал и инвентар.

Миене и чистење на визбенски инвентар (работник за надворешни работи).

Миене на сите видови садови и прибор за јадење: миене садови со машина (перач-ка на садови).

Кухање и полирање на посребрен прибор и садови за послужување како и водење потребна евиденција (чистач-ка на прибор).

Спремање и чистење на соби: грижа за уредноста на постелните алишта (помлада собарица).

Чистење соби, ходници и скали, тресење на велениња, теписи, тапациран мебел и сл., пренесување инвентар, ложење на печки, чистење кондури и пренесување багаж на гостите (помлад собар).

Вршење контрола над влагањето на гостите во угостителскиот дукјан, на јавување идењето на гостите, пренесување багаж во хотелот во портирската ложа, кревалката или колата (помлад вратар на улазот).

Поможување на кувар околу приготвувањето и готвењето на топли и ладни јадења (помлад помошен кувар-ица).

Помагање на слатичар околу приготвувањето и готвењето на топли и ладни колачи (помлад помошен слатичар-ка).

Подготвување и печење на едноставни видови на домашни јадења од месо на жар и на ражањ (помлад печењар-ица односно помлад кјевабиџи-ка).

Подготвување и готвење на едноставни домашни и странски салати како и компоти (помлад салатар-ка).

Приготвување и готвење на едноставни видови на кафански топли и ладни пијалоци — разни видови на кафе, чај и сл. (помлад кафански кувар-ица).

Точење алкохолни и бехалкохолни пијалоци, готвење на едноставни мешавини од овие пијалоци, миене и чистење на садови и уреди во точилницата, како и одржување чистотија во точилницата (помлад точител-ка).

Помагање на конобар во приготвување за послужување и во самото послужување (помлад помошен конобар-ица).

Продавање на гостите со разносевање или на тезга обично и фино пециво, како и други слатки работи (колачи, сладолед и сл.), намачкан леб (сандвичи), овоштие и друго (помлад продавач-ица).

IV Група

Вршење работи на помлада собарица со пишување на дневни извештаи служејќи се со еден од означените странски јазици (собарица).

Вршење работи на помлад собар со чистење паркет, кеплолит и сл. и заменување на џокјни портир (собар).

Вршење работи на помлад портир на улазот, служејќи се со два од означените странски јазици (портир на улазот).

Приготвување и готвење на поодделни едноставни видови на топли и ладни јадења (помошен кувар-ица).

Готвење на поодделни едноставни видови на топли и ладни слатки работи (помошен слаткар).

Приготвување и печење на сите видови јадења од месо на жар и на ражањ (печењар-ица односно кјевабиџи-ка).

Приготвување и готвење на сите видови домашни и странски салати и сите видови компоти, како и готвење на разни видови јадења од ладна кујна, ладна закуска, наресци и сл. (салатар-ица).

Приготвување и готвење на сите видови домашни и поедноставни странски кафански топли и ладни пијалоци; готвење поедноставни појадници (кафански кувар-ица).

Вршење работи на помлад точилец на пијалоци со требување на пијалоци, водење грижа за правилното одржување и издавање на пијалочите, како и раководење со точилницата (точилец на пијалоци).

Самостојно послужување на поодделни видови јадења и пијалоци (помошен конобар-ка).

Вршење работи на помлад продавач, служејќи се со еден од означените странски јазици (продавач-ица).

V Група

Подготвување и печење на сите видови домашни и странски јадења од месо на жар и ражањ (постар печењар-ица односно постар кјевабиџи-ка).

Вршење работи на кафански кувар со готвење на сите видови поручеци и раководење со кафанска кујна (постар кафански кувар-ица).

Надгледување работењето во пренокјиште и распоредување на работите на поедини собарици и собари: издавање на собарите и на собариците постелина, рубје и др. како и инвентар и материјал за чистење со водење потребна евиденција (помлада надзорница на собата во пренокјиштето).

Готвење на сите видови домашни и едноставни видови странски топли и ладни јадења, како и едноставни видови домашни колачи (помлад кувар-ица).

Готвење едонставни видови диетални јадења и колачи (помлад диетален кувар-ица).

Готвење на сите видови домашни и едноставни видови странски топли и ладни колачи (помлад слаткар-ка).

Колење, сечење (транширање), одвојување на месото од коските и едноставно подготвување сите видови месо и риби за кујнска употреба (помлад кујнски месар).

Подготвување и готвење едноставни странски мешавини на јаки и други алкохолни пијалоци, овошни сокови и други безалкохолни пијалоци; послужување гостите со тие пијалоци, служејќи се со еден од означените странски јазици (помлад мешач на пијалоци).

Едноставно услужување на гостите со јадења и пијалоци со потребно познавање на истите (помлад конобар).

VI група

Надгледување на работењето во пренокјиштето и во хотелот и распоредување работите на поедини собарици и собари, издавање на собариците и на собарите постелина, рубје и др., како и инвентар и материјал за чистење, со водење потребна евиденција, служејќи се со еден од означените странски јазици (надзорница на собите во пренокјиштето и хотелот).

Готвење на сите видови домашни и главни видови странски топли и ладни јадења како и поедноставни видови домашни и странски колачи, основно декоративно обработување на ладните јадења; готвење едноставни видови животни прехрана за зимница; раководење со поедини работи од кујната (кувар-ица).

Готвење главни диетални јадења и колачи (диетален кувар-ица).

Готвење сите видови домашни и главни видови странски топли и ладни колачи; декоративно преработување на шекјерот; основно преработување и конзервирање на овоштие (слаткар-ка).

Разновидно подготвување на сите видови месо и риби за кујнска употреба: изработка на сите видови производи од месо (кујнски месар).

Приготвување и готвење на главните странски мешавини на јаки и други алкохолни пијалоци, овошни сокови и други без алкохолни пијалоци, послужување на гостите со тие пијалоци, служејќи се со два од означените странски јазици (мешач на пијалоци).

Разновидно послужување на гостите со јадења и пијалоци со познавање на истите; пишување на јеловник, служејќи се со два од означените странски јазици.

VII група

Вршење работи на надзорница на собите во хотелот, служејќи се со два на означените странски јазици (постара надзорница на собите во хотелот).

Готвење на сите видови домашни и странски топли и ладни јадења, како и главни домашни и странски колачи; декоративно обработување на ладните јадења: готвење на сите видови животни прехрана за зима: раководење со поедини групи на работи во кујните од поголем обем: раководење со кујните од помал обем (постар кувар-ица).

Готвење сите видови диетални јадења и колачи (постар диетален кувар-ица).

Готвење на сите домашни и странски топли и ладни колачи декоративно преработување на шекјер; преработување и конзервирање овоштие: раководење со слаткарска кујна од помал обем (постар слаткар-ка).

Приготвување и готвење на сите видови странски мешавини на јаки и други алкохолни пијалоци, овошни сокови и други безалкохолни пијалоци, послужување гостите со тие пијалоци служејќи се со три од означените странски јазици (постар мешач на пијалоци).

Разновидно послужување со домашни и странски јадења и пијалоци со познавање на истите, пишување јеловник, служејќи се со два од означените странски јазици раководење со трпезарија односно со сала од помал обем (постар конобар-ица).

VIII Група

Организирање целокупното работење на кујна од среден обем и водење надзор над тоа работење и распоредување работите во кујната; составување јеловник и водење евиденција за утрошок на материјалот (помлад шеф на кујната во ресторанот, гостилницата и бифето).

Организирање целокупното работење на слаткарската кујна од среден обем и водење надзор над тоа работење; распоредување работите во кујната и составување дневна листа на слатки работи; потребување материјал и водење евиденција за неговиот утрошок; сестрано декоративно преработување на шекјер; преработување и конзервирање на овоштието (помлад шеф на слаткарска кујна).

Организирање целокупното работење на трпезаријата односно салата во ресторанот, кафаната и сл. од среден обем и водење надзор над тоа работење служејќи се со два од означените странски јазици, со потполно познавање на домашните и странските јадења и пијалоци (помлад шеф на сала).

IX Група

Организирање целокупното работење на кујна од поголем обем и водење надзор над тоа работење (шеф на кујна во ресторант и гостилница).

Организирање целокупното работење на сластичарската кујна од поголем обем и водење надзор над тоа работење (што не се навогја во состав на кујна од друг вид на угостителски дукјан за прехрана над тоа работење (шеф на слаткарска кујна).

Вршење работи шеф на сала служејќи се со три од означените странски јазици (шеф на сала).

Член 2

Доколку некоја работа во угостителството не е предвидена со овој правилник, Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на народната република во согласност со министерот на трудот на народната република времено ќе ја распореди работата во една од предвидените групи и за тоа ќе го извести Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2692

28 април 1950 година

Белград

Претседател
на Комитетот за туризам и угостителството
на Владата на ФНРЈ,

Владимир Велебит, с. р.

Согласен,

Министер на трудот на ФНРЈ,

Векјеслав Хољевац, с. р.

281.

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за слободно продавање и цените на стоката за широко трошење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 29/50), во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, а по претходното мнение на Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПРИНОСОТ НА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО И ФОНДОТ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ КОИ ШТО СЕ ОСТВАРУВААТ КАЈ НИВ ПРИ ПРОДАВАЊЕ НА МАЛО ПРОИЗВОДИ ВО СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ

1) На трговските претпријатија на мало (државните, задружните, општествените организации кои што продаваат стока од широкото (индивидуално) трошење по цените во слободно продавање, кога ќе остварат разлики во цените, во смисла на точ. 7) од Напатствието на Министерот на финансите на ФНРЈ за пресметување и начинот на уплатување на пазаршната добивка, како и разлики во цените на суровините и материјалот наменети за локалното производство за слободно продавање („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 33/50), им припаѓа од вкупниот износ разлика во цените (позитивниот салдо), остварен спрема одобрената завршна сметка, како резултат на пресметката на разликата на цената за цела година, и тоа:

(1) на државните трговски претпријатија на мало:

а) на фондот на раководството — — — 6%

б) на фондот за рационализација — — — 4%

(2) на работничко-службеничките набавно-потрошачките задруги, земјоделските задруги од општ тип и трговските претпријатија на општествените организации — — — — — 10%

2) Износите на учеството во остварените разлики во цената, пресметани по точ. 1) на ова решение, претпријатијата на мало ќе ги одбијат од вкупниот износ на остварените разлики спрема одобрената годишна завршна сметка.

3) Со ова решение се заменува Решението за висината и начинот на пресметката на доприносот за фондот на раководството и за рационализација на државните трговски претпријатија и работничко-службеничките набавно-потрошачките задруги од остварената разлика на цените од продавање на производите во слободно продавање („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 55/49).

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, а ќе се применува од 1 мај 1950 година.

Бр. 12025

4 мај 1950 година

Белград

Министер — Претседател
на Советот за промет на стока на
Владата на ФНРЈ,

Осман Карабегович, с. р.

Согласни:

Претседател

на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. **Милентије Попович, с. р.**

Претседателството на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило дека во текстот на Наредбата за пренесување претпријатијата од општодржавно значење од надлежност на органите на Владата на ФНРЈ во надлежност на органите на владите на народните републики, објавена во „Службениот лист на ФНРЈ”, бр. 25/50), се поткрале долугавените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАДИТЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

1) Во точ. 1 под 7 треба да се исправи и тоа: во првиот став, на место зборот: „управата на индустријата на градежен материјал на Министерството на индустријата на НР Србија” треба да се стави: „Управата за производство градежен материјал на Министерството на градежите на НР Србија.”

Во другиот став, на место зборот: „Главната дирекција на индустријата на градежниот материјал на Министерството на индустријата на НР Хрватска” треба да се стави: „Главната дирекција на градежната индустрија на Министерството на градежите на НР Хрватска.”

Во третиот став, на место зборот: „Главната дирекција на индустријата на градежниот материјал на Министерството на индустријата на НР Словенија” треба да се стави: „Главната дирекција на индустријата на градежниот материјал на Министерството на градежите на НР Словенија”.

Бр. 1865. — Од Претседателството на Владата на ФНРЈ, 3 мај 1950 година, Белград.

СОДРЖАЈ:

Страна

275. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за задолжителниот откуп на добиток и свињи во 1950 година — — — —	645
276. Напатствие за оснивање земјоделски добра и фарми на околските и градските народни одбори и за распределбата од тие добра —	647
277. Правилник за плаќањето на работниците во угостителството ако вршат работа од пониска односно повисока група од групата на редовната работа — — — — —	648
278. Правилник за начинот на пресметување на променливиот дел од платите на работниците во угостителството, спрема остварениот промет на угостителските услуги што е изразен во определени парични показатели — — — — —	648
279. Правилник за должностите и висината на додатокот на предрботник во угостителството — — — — —	649
280. Правилник за распоред на работите во угостителството во групи — — — — —	650
281. Решение за висината и начинот за одредување доприносот на фондот на раководството и фондот за рационализација на трговските претпријатија од разликите во цените кои што се остваруваат кај нив при продавање на мало производи во слободно продавање — — — — —	652
Исправка на Наредбата за пренесување претпријатијата од општодржавно значење од надлежност на органите на Владата на ФНРЈ во надлежност на органите на владите на народните републики — — — — —	652

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ” новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.

— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. —

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград